

АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2017 и**

Извештај на независниот ревизор

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот и раководството на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2017 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени на сопственичката главнина и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија објавени во Република Македонија. Заради прашањата опишани во пасусот-Основи за воздржување од мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основ за мислење на ревизијата.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот и раководството на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје (Продолжение)

Основи за воздржување од мислење

- а) Како што е наведено во Белешка 12 кон овие финансиски извештаи, основната главнина на Друштвото (сопственост на Република Македонија,) во тековната состојба заведена под ЕМБС бр.4195132 во Централниот Регистар на Република Македонија, изнесува Ден 2,018,344 илјади, и е поделена на 372,797 акции со номинална вредност од Ден 5,416.06. Истовремено, во финансиските извештаи на Друштвото, основната главнина на 31 декември 2017 година изнесува Ден 3,895,605 илјади, односно е повеќе искажана за Ден 1,877,261 илјади. Ваквото зголемување е во спротивност со член 421 од Законот за трговски друштва (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04....61/16) согласно кој зголемување на основната главнина може да се изврши во посебна постапка која, меѓу другото, финансира со упис на зголемувањето во Централниот Регистар на Република Македонија, кое во случајот не е направено.

Поради наведеното, ние не сме во можност да ја потврдиме вредноста на основната главнина на Друштвото на 31 декември, 2017 година.

- б) Зголемувањето на акционерската главнина во финансиските извештаи на Друштвото, во износ од Ден 1,877,261 илјади, наведено во претходниот ревизорски наод, се однесува на полетно-слетни писти во Скопје и Охрид, кои на Друштвото му се преотстапени на користење на неопределено време и без надомест со Одлука на Владата на Република Македонија, објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр.23/2008 година. Исто така, Владата на Република Македонија донела заклучок бр.42-2131/1 од 18.03.2014 година, согласно кој со вредноста на овие недвижности требало да биде зголемена акционерската главнина на Друштвото. Меѓутоа, овој заклучок не можел да биде до крај реализиран и зголемувањето не било официјализирано преку Централниот Регистар на Република Македонија поради тоа што наведените средства биле дадени со право на користење и не можеле да бидат запишани како имот во сопственост на Друштвото.

Како резултат на сметководственото евидентирање на овие средства кое не било усогласено со МСС 20 - Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, акционерскиот капитал во финансиските извештаи на Друштвото на 31 декември 2017 година е преченет за Ден 1,877,261 илјади, обврската за одложени приходи е потценета за Ден 1,249,762 илјади, акумулираната загуба и тековната загуба се повеќе искажани за Ден 636,114 илјади и Ден 73,160 илјади, респективно.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот и раководството на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје (Продолжение)

Основи за воздржување од мислење (Продолжение)

- с) Како што е наведено во Белешка 4 кон овие финансиски извештаи, Друштвото се јавува индиректно како Концедент во Договорот за концесија бр. 02-11310 /24.09.2008 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија (Министерство за транспорт и врски на Република Македонија) и компанијата TAV Havalimanlari Holding A.Ş. од Турција, (ТАВ Македонија ДООЕЛ Скопје) во согласност со кој ги пренело своите материјални и нематеријални средства на Концесионерот. Согласно член 9 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија”бр.7/2008) кој бил на сила во моментот на потпишување на Договорот, Концесионерот имал обврска концесискиот надомест да го уплатува директно во Буџетот на Република Македонија. Меѓутоа, овој Закон престанал да важи во 2012 година, кога бил донесен нов Закон за концесии и јавно приватно партнерство, објавен во “Службен весник на Република Македонија”бр.6/2012, со кој наведената одредба била ставена вон сила. Исто така, Договорот, согласно член 41 од новиот Закон, требало да биде усогласен со новите одредби, преку склучување на анекс кон основниот Договор за концесија.

Нас не ни е познато дали е извршено усогласување со новиот Закон, односно, дали на некој друг начин било предвидено концесискиот надомест да се уплатува или компензира, бидејќи предметниот Договор за концесија не ни беше даден на увид во тек на ревизијата. Сепак, факт е дека во Друштвото не се остварува приход од концесиски надомест, што согласно Законот му припаѓа, додека истовремено, во согласност со одредбите на КТМФИ 12-Аранжмани за концесија на услуги (толкување објавено во “Службен весник на Република Македонија”бр.159/2009 заедно со МСС и МСФИ кои се применуваат во Република Македонија;) Друштвото е обврзано основните средства дадени на користење на Концесионерот, да ги евидентира во своите финансиски извештаи и на нив да пресметува депрецијација, што досега резултирало во акумулирани загуби со кои постепено, но перманентно се обезвреднува капиталот на Друштвото.

Поради наведеното, а и поради оневозможениот увид во Договорот за концесија, ние не сме во можност да ги утврдиме и квантификуваме правата и обврските кои произлегуваат од овој Договор и кои имаат влијание врз финансиските извештаи на Друштвото на 31 декември 2017 година.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот и раководството на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје (Продолжение)

Воздржување од мислење

Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот-Основи за воздржување од мислење, не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основ за мислење на ревизијата за финансиските извештаи на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината што завршува на 31 декември 2017.

Обрнување на внимание

Без да даваме натамошни квалификации во нашето мислење, обрнуваме внимание на следното:

- Како што е наведено во Белешка 12 кон овие финансиски извештаи, во иницијалниот Статут на Друштвото (“Службен весник на Република Македонија” бр.35/2008) како и во неговиот пречистен текст кој е сèуште во сила, е присутен дуализам на титуларот на сопственост на Друштвото. Имено, во член 8 од иницијалниот Статут, како и во пречистениот текст, единствен акционер на Друштвото е Република Македонија. Меѓутоа, во истите акти (иницијален Статут и пречистен текст на Статутот), во член 15, како оснивач е наведена Владата на Република Македонија.

Ваквиот дуализам е присутен и во тековната состојба на Друштвото од Централниот Регистер на Република Македонија, проследена со две различни вредности на акционерскиот капитал. Имено, во истата регистрација, вредноста на акционерскиот капитал-сопственост на Република Македонија изнесува Ден 2,018,344 илјади (т.е. вредност по намалување на акционерската главницата согласно добиена Одлука на Владата на Република Македонија); додека вредноста на акционерската главнина во сопственост на Владата на Република Македонија изнесува Ден 2,236,785 илјади (односно вредност пред намалување на главнината.)

До датумот на овој Ревизорски извештај, корекција во пречистениот текст на Статутот, како и во регистрацијата на Друштвото во Централен Регистар на Република Македонија не е спроведена.

- Друштвото не спроведува активности предвидени со член 53 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2012...215/2015) поврзани со вршење на постојан и редовен надзор на спроведување на концесијата, како и почитување на превземените обврски од страна на концесионерот.
- Во рамките на материјалните средства на Друштвото е евидентиран износ од Ден 3,731 илјади што се однесува на инвестиции во тек-технички елаборат за изградба на Карго аеродром во Штип. Овој износ се повторува многу години наназад и до денот на издавање на овој ревизорски извештај сèуште е евидентиран во финансиските извештаи иако постапката за изградба на наведениот аеродром е откажана.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До сопственикот и раководството на
АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје
(Продолжение)**

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината што завршува на 31 декември 2017.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје

Соња Чулева, Управител

Соња Чулева, Овластен ревизор

Sonja Chuleva Digitally signed by Sonja Chuleva
Date: 2018.04.23 10:10:02 +02'00'

Скопје, 23 април, 2018 година



БИЛАНС НА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува
на 31 декември 2017 година
(Во илјади Денари)

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2017	2016
Приходи			
Приходи од продажба на услуги	3.1; 15;	4,164	2,894
Останати приходи	16;	313	816
		4,477	3,710
Набавна вредност на продадени стоки		(416)	-
Трошоци			
Трошоци за вработените	3.7; 17;	(11,071)	(9,376)
Трошоци за материјали и енергија	18;	(450)	(527)
Амортизација и депрецијација	3.4; 4;5;	(120,994)	(127,988)
Транспортни и други услуги	19;	(2,894)	(3,123)
Останати трошоци	20;	(2,937)	(1,750)
		(138,346)	(142,764)
Финансиски приходи/ (трошоци)-нето	3.2; 21;	17,791	13,597
Загуба пред оданочување		(116,494)	(125,457)
Данок на добивка	3.8; 22;	-	-
Загуба за годината		(116,494)	(125,457)
Останата сеопфатна добивка/(загуба)		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба)		(116,494)	(125,457)
Основна заработувачка /акција		0	0

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Одобрено на ден 28.02.2018 година од:

Генерален директор,
Виктор Петрушевски



Овластен сметководител,
Темелко Савески



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

На 31 декември 2017 година

(Во илјади Денари)

	Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	3.3;	-	18
Материјални средства	3.4; 4;	2,211,289	2,332,175
Вложувања во недвижности	3.11; 5;	14,383	14,786
Долгорочни финансиски побарувања	6;	-	74
		2,225,672	2,347,053
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	3.5; 7;	11,189	12,019
Побарувања по добиена судска пресуда	3.5; 8;	214,261	228,258
Краткорочни финансиски вложувања	9	371,938	344,481
Залихи	3.4; 10;	2,232	2,872
Пари и парични еквиваленти	3.6; 11;	9,998	22,563
		609,618	610,193
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,835,290	2,957,246
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Сопственичка главнина			
Оснивачки капитал	12;	3,895,605	3,895,605
Законски резерви	12;	-	-
Акумулирана (загуба)	12;	(1,026,282)	(900,825)
Загуба за годината	12;	(116,494)	(125,457)
		2,752,829	2,869,323
ОБВРСКИ			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13;	76	198
Пасивни временски разграничувања (ПВР)	14;	82,385	87,725
		82,461	87,923
ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		2,835,290	2,957,246

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Одобрено на ден 28.02.2018 година од:

Генерален директор,
Виктор Петрушевски



Овластен сметководител,
Темелко Савески



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

Година што завршува на 31 декември, 2017

(Во илјади Денари)

	Акционерска главнина	Законска резерва	Акумулирана (загуба)	ВКУПНО
На				
1 јануари, 2017 година	3,895,605	-	(1,026,282)	2,869,323
(Загуба) за 2017 година	-	-	(116,494)	(116,494)
Останата сеопфатна добивка/(загуба)	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) на 31 декември 2017 година	3,895,605	-	(1,142,776)	2,752,829
На				
1 јануари 2016 година	3,895,605	-	(900,825)	2,994,780
(Загуба) за 2016 година	-	-	(125,457)	(125,457)
Останата сеопфатна добивка/(загуба)	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) на 31 декември 2016 година	3,895,605	-	(1,026,282)	2,869,323

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на
31 декември 2017 година
(Во илјади Денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Парични текови од оперативни активности			
<i>(Загуба) пред оданочување</i>		<i>(116,494)</i>	<i>(125,457)</i>
Корекции за:			
Амортизација и депрецијација		120,994	127,988
Отпис на материјални средства		19,686	15,336
Финансиски расходи/приходи-нето		(17,791)	(13,734)
(Пораст)/опаѓање на побарувања од купувачи и други побарувања		14,827	64,711
(Пораст)/опаѓање на залихите		640	5,377
(Опаѓање)/пораст на обврски кон добавувачи и останати обврски		<u>(34,431)</u>	<u>(76,295)</u>
Нето готовина од оперативни активности		(12,569)	(2,140)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на основни средства		(70)	(254)
Прилив од продадени основни средства		-	-
Исплата на дивиденда		-	-
Нето готовина во инвестициони активности		(70)	(254)
Парични текови од финансиски активности			
Прилив од зголемување на капиталот		-	-
Прилив (одлив) од долгорочни финансиски побарувања		<u>74</u>	<u>66</u>
Нето пари користени во финансиски активности		74	66
<i>Нето пораст на пари и парични еквиваленти</i>	3.7; 11;	<i>(12,565)</i>	<i>(2,328)</i>
<i>Пари и парични еквиваленти на почеток на годината</i>	3.7; 11;	<i>22,563</i>	<i>24,891</i>
<i>Пари и парични еквиваленти на крајот на годината</i>	3.7; 11;	<i>9,998</i>	<i>22,563</i>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи